

Врз основа на член 23 од Статутот на Скијачката федерација на Македонија, Извршниот одбор на Скијачката федерација на Македонија на својата седница одржана на ден 2.10.2019 година донесе:

РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРАВИЛНИК

ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат условите и постапките за регистрација на скијачките организации и нивните членови, преминување на скијачи од еден во друг клуб, постапка за заштита на правата, регистрација и водење на евиденција.

Член 2

Под задолжителна регистрација подлежат сите основни организации - клубови и нивните членови.

Член 3

Регистрите утврдени со овој Правилник претставуваат јавни книги, кои ги води надлежниот регистрационен орган на Скијачката федерација на Македонија (во понатамошниот текст СФМ).

Регистрите се водат врз основа на принципите на јавност, задолжителност, точност и вистинитост.

Уписот во регистар се врши врз основа на пријава, со која се поднесуваат и потребни исправи во оригинал или оверен потпис од страна на надлежен управен орган, нотар или суд.

Член 4

Во смисол на член 3 од овој правилник, регистри се водат за:

- Основни организации-клубови;
- Натпреварувачи;
- Судии и технички делегати;
- Тренери и скијачки учители;
- Останати лица-членови на основните организации (членови органи и тела и др.).

Член 5

За секоја извршена регистрација се плаќа такса. Висината на таксата ја утврдува Извршниот одбор на СФМ.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ-КЛУБОВИ

Член 6

Регистрирање на основните организации-клубови се врши со одлука на Собранието на СФМ за прием во членство, врз основа на пријава за регистрација, со која се приложува:

- Статут или друг општ акт за здружување;
- Потврда на надлежен орган, според член 10 од Статутот на СФМ;
- Записник од Изборно собрание на клубот;

- Пополнет образец за основни податоци на организацијата;
 - Такса за регистрација.
- Пријавите со документите за регистрација може да се поднесуваат во текот на целата година.

Член 7

Секоја основна скијачка организација-клуб е должна да ги пријави промените во своето организирање.

Пријавата за промена се врши со поднесување на одлука за извршени промени и со пополнување на соодветен образец во кој се наведуваат извршените промени.

Рок за извршување на пријавата на промените во смисол на претходниот став е 30 дена од исвршената промена.

Член 8

Регистар на основните организации ќе води СФМ со следните податоци:

- Реден број;
- Дата на упишување;
- Назив на основната организација;
- Седиште и адреса;
- Дата на оснивање;
- Статутарни промени.

РЕГИСТРАЦИЈА НА НАТПРЕВАРУВАЧИ

Член 9

Регистерот на натпреварувачи се води посебно за секоја натпреварувачка дисциплина во скијачкиот спорт и тоа: Алпско скијање; Скијачко трчање и бијатлон; Сноуборд и др.

Член 10

Регистерот на натпреварувачи ги содржи следните податоци:

- Реден број на уписот,
- Коден број на натпреварувачот,
- Коден број во ФИС (доколку е извршена ФИС лиценца),
- Датум на уписот,
- Презиме, татково име и име,
- Датум и година на раѓање,
- Клуб на регистрација,
- Датум на пререгистрација,
- Промена на регистрација (членство).

Член 11

Еден натпреварувач може да биде регистриран само за еден клуб во Македонија или надвор од неа.

Припадноста на клубот се утврдува врз основа на последната регистрација на натпреварувачот.

Член 12

По извршената регистрација на натпреварувачот му се издава членска книшка. Формата и содржината на членската книшка ја пропишува Извршниот одбор на СФМ.

Член 13

Натпреварувачи со странско државјанство, со уредни документи можат да се регистрираат за домашен клуб, во согласност со овој правилник и одредбите на ФИС.

Член 14

Натпреварувач кој прв пат се регистрира должен е да ги поднесе следните документи:

- Своерачно потпишана пријава за регистрација, односно за малолетни лица и од еден од родителите,
- Копија на извод од матична книга на родени или пасош,
- Две фотографии со големина 3x4 см. не постари од 6 месеци, (може и во електронска форма),
- Барање на клубот за регистрација;
- Потпишана СФМ Атлетска декларација на натпреварувачот,
- Потпишана FIS Атлетска декларација на натпреварувачот,
- За помлади од 18 години потпис на родителот или негов застапник.

Атлетските декларации се приложуваат само еднаш. Во колку натпреварувачот е малолетен истата ја потпишува и еден од родителите. Со здобивањето на полнолетен статус, натпреварувачот потпишува и доставува до СФМ нова Атлетска декларација, овој пат без потпис на родителот.

Член 15

Натпреварувач кој се регистрира за нов клуб (промена на членство), должен е да ги поднесе следните документи:

- Своерачно потпишана пријава за регистрација,
- Барање на клубот за регистрација,
- Членска книшка или изјава зошто ја нема,
- Две фотографии со големина 3x4 см. не постари од 6 месеци (може и во електронска форма),
- Исписница од поранешниот клуб или препис на барање за исписница заедно со оверена поштенска потврда за прием на пратка,
- За помлади од 18 години потпис на еден од родителите.

Член 16

Одлука за регистрација донесува надлежниот орган за регистрација во рок од 8 дена приемот на барањето (комплетна документација).

Регистрациониот орган доставува одлука за регистрација на пропишан образец и тоа на:

- Натпреварувачот,
- Клубот за кого е извршена регистрацијата,
- Клубот од кој заминал натпреварувачот.

Регистрациониот период за новорегистрирани натпреварувачи е од 1 мај во тековната, до 31 март во наредната година.

Член 17

Регистрациониот орган е должен постапката за регистрирање да ја води уредно и точно во рамките на пропишаните рокови.

Жалбата против одлуката на регистрационата комисија се поднесува во рок од 8 дена од нејзиното донесување до Извршниот одбор на СФМ чија одлука е конечна.

Еден месец пред почетокот на натпреварувачката сезона регистрационата комисија е должна да издаде билтен со имињата на сите лиценцирани натпреварувачи за натпреварувачката сезона односно навреме да ги известува клубовите за секоја наредна промена на оваа листа.

Премин од еден во друг клуб

Член 18

Под услови на овој правилник натпреварувачот може да премине од еден во друг клуб.

Регистрација на натпреварувачи за нов клуб се врши само за време на преодниот рок, кој неможе да биде подолг од еден месец.

Предониот рок за одредени спортови е следниот:

1. За Скијачко трчање и Бијатлон: 1 – 31 мај,
2. За Алпско скијање и Сноуборд: 1 – 31 октомври

Член 19

Кога натпреварувачот одлучи да премине од еден во друг клуб поднесува барање за исписница. Веродостојноста на барањето се утврдува со оверена копија на барањето на која мора да стои и датум на заверката или со оверена поштенска потврда за препорачана пратка.

Клубот е должен во рок од 15 дена од приемот на барањето да издаде исписница. Доколку во овој рок клубот не издаде исписница или натпреварувачот не го повлече барањето ќе се смета дека исписницата е издадена.

Член 20

Клубот може да не издаде исписница само во случај кога натпреварувачот има потпишано соодветен договор со клубот, односно не ги има исполнето материјалните или финансви обврски спрема клубот, што се потврдува со оверен реверс на примена опрема, односно соодветен финансов документ.

Овие документи не може да бидат постари од 2 години.

Во случај од претходните членови, клубот е должен постојните документи со соодветно образложение да ги достави до регистрационата комисија во рок од 15 дена од приемот на барањето за исписница.

Член 21

Кога клубот ќе се согласи да издаде исписница по барање на натпреварувачот, исписницата ја издава со следната содржина:

- Име и презиме на натпреварувачот;
- Број и датум на издавање на претходната легитимација;
- Дали натпреварувачот е под казна или суспензија.

Лиценцирање на натпреварувачи

Член 22

Лиценцирањето (пререгистрација) на натпреварувачи се врши:

- Од 1-30 јуни, за натпреварувачи со ФИС лиценца.
- Од 1-30 јуни за СФМ лиценца за Скијчко трчање и Бијатлон заклучно и оние кои се со ФИС лиценца,
- Од 1-30 ноември за СФМ лиценца за Алпско скијање и Сноуборд заклучно и оние кои се со ФИС лиценца,

Член 23

Лиценцирањето се врши врз основа на приложен оверен список, кој содржи:

- Имиња на натпреварувачите;
- Кодни броеви во СФМ;
- Потврда за уплатена СФМ котизација;
- Кодни броеви во ФИС;
- Потврда за уплатена ФИС котизација (30 швајцарски франци по натпреварувач).
- Потврда за извршен лекарски преглед, во специјализирана установа по спортска медицина, не постара од 6 (шест) месеци.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРУГИ ЛИЦА

Член 24

Регистратот на судии, технички делегати, скијачки учители и тренери и други лица во основните организации се води на ист начин како и за натпреварувачите со тоа што постои графа за положен соодветен стручен испит.

Лиценцирањето на овие лица се врши еднаш годишно во рок и начин утврден со одлука на Извршниот одбор на СФМ.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Одредбите на овој Правилник се применуваа на сите основни скијачки организации и службени лица во системот на натпревари во Република Македонија.

Член 26

Толкување на овој правилник дава Извршниот одбор на СФМ.

Член 27

Овој правилник влегува во сила веднаш по неговото донесување.

Скијачка федерација на македонија
Претседател,
Владимир Пановски